

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Начоска Весела од Прилеп УП2 09-122/20 од 31 јули 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-115 од 23 март 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-115 од 23 март 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа.
4. Жалителот да обезбеди согласност за приклучување на приватната мрежа од нејзиниот сопственик.
5. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје по исполнување на условите зададени во точка 3 и 4 од ова Решение, да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Начоска Весела од Прилеп до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-122/20 од 31 јули 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-115 од 23 март 2020 година издадено од КЕЦ Куманово, против висината на надоместокот за приклучок - 44.053,00 денари за 11kW.

На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација односно Извод од план GIS скица во која ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа.

Електродистрибуција на 24 август 2020 година достави одговор заедно со прилог:  
- GIS скица

- Известување дека КП бр. 184, КО Крушеани се наоѓа вон границите на градежен и урбанистички опфат на населено место Крушеани, Општина Кривогаштани, бр. 03-40/2 од 9 јануари 2020 година издадена од Општина Кривогаштани

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-122/20 од 31 јули 2020 година со прилог:

- Приговор
- Образец БСП-1
- Дополнителна документација доставена на 24 август 2020 година

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот е легализиран но е вон граници на ГУП и УП за населено место Крушеани. До објектот нема нисконапонска мрежа, најблиската мрежа е од трафостаница ТС Крушеани 2 (дел сопственост на Електродистрибуција а дел во приватна сопственост). Објектот е оддалечен на 170 метри од најблискиот столб на приватната мрежа, а 450 метри од мрежата на Електродистрибуција и 800 метри од трафостаница. Моментално нема потенцијални баратели за приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Од доставената документација и скицата се утврди дека постои можност за реализирање на приклучок, доколку жалителот на свој трошок го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа во приватна сопственост и воедно да обезбеди согласност за приклучување на објектот од сопственикот на приватната мрежа.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 122/20  
5 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски